



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 4 септември 1998
Скопје
Број 44

Аконтацијата за 1998 година изне-
сува 7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1158.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети („Службен весник на РМ“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.08.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 67/97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се вршат намалувања во следните раздели за износ од 367.900.000 денари:

1. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 463019 - Мебел и опрема за органите на управата, износот 20.200.000 се заменува со износот 16.200.000;

2. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 468029 - Реконструкција на опремата, износот 1.000.000 се заменува со износот 100.000;

3. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии - функции на државата, потставка 443034 - Испратнини на пензионери и докуп на стаж, износот 30.000.000 се заменува со износот 27.000.000;

4. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии - функции на државата, потставка 444081 - Преземени обврски по основ на девизни штедни влогови, износот 910.000.000 се заменува со износот 870.000.000;

5. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии - функции на државата, потставка 444103 - Обврски по основа на ненаплатени девизни побарувања на претпријатијата во странство, износот 100.000.000 се заменува со износот 0;

6. Во раздел 090.02 - Министерството за финансии - функции на државата, потставка 444154 - Санација на банките, износот 1.259.000.000 се заменува со износот 1.039.000.000;

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за износ од 367.900.000 денари:

1. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 420050 - Патување во странство - хранарина, износот 3.780.000 се заменува со износот 4.080.000;

2. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 420069 - Патување во странство - патни трошоци, износот 6.300.000 се заменува со износот 6.900.000;

3. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 421014 - Струја, износот 1.050.000 се заменува со износот 1.550.000;

4. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 421030 - Пошта, телефон, телекс и курирски услуги, износот 5.000.000 се заменува со износот 7.500.000;

5. Во раздел 020.01 - Собрание на Република Македонија, потставка 427063 - Репрезентација, износот 7.530.000 се заменува со износот 8.530.000;

6. Во сите раздели потставка 402036 - Надомест за годишен одмор, збирниот износ 0 се заменува со збирен износ 360.000.000;

7. Во раздел 040.02 - Служба за заеднички работи на Владата на Република Македонија, потставка 427195 - Останати оперативни трошоци, износот 530.000 се заменува со износот 3.530.000.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2277/1
31 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1159.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот-објект, училишна зграда, лоцирана на КП број 4, место наречено „Циганска кула“, со површина под објект од 180 м², Поседовен лист број 55, Катастарска општина Горно Јеловце, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Месната заедница Горно Јеловце од с. Горно Јеловце, општина Вруток.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука, се пренесува без надоместок и на определено време.

Член 3

Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со Месната заедница Горно Јеловце од с. Горно Јеловце да склучи договор за условите и начинот на користење на недвижниот имот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1849/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1160.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 63/94) и член 18 и 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот - училишна зграда во с. Леуново, општина Маврови Анови сопственост на Република Македонија, се дава на користење на Планинарското друштво „Кораб“ – Скопје.

Член 2

Недвижноста опишана во член 1 од Одлуката се пренесува на определено време, без надоместок.

Член 3

Условите и начинот на користење на недвижноста ќе се регулира со договор кој ќе го склучи Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот на недвижноста.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1189/1/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1161.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Недвижен имот-објекти лоцирани во касарната „Стив Наумов“ – Битола и тоа: зграда за телефонска станица (објект број 81) со површина од 59 м², зграда за училишница (објект број 82) со површина од 61 м², магацин (објект број 83) со површина од 289 м², зграда за живеење на војници (објект број 84) со површина од 888 м² и зграда за живеење на војници (објект број 85) со површина од 1278 м², сопственост на Република Македонија, а го користи Министерството за одбрана, се отстапува на користење на Министерството за образование и физичка култура.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2173/1
10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1162.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата, на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ БР. 23-1166/1 ОД 9.03.1998 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката бр. 23-1166/1 од 9.03.1998 година, во членот 1 бројот „197“ се заменува со бројот „224,70“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1166/1/2
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1163.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТИТЕ „БЕНЗИНСКА ПУМПА ЛЕВО И ДЕСНО, ПАРКИРАЛИШТА ЗА ЛЕКИ КОЛИ, АВТОБУСИ И ШЛЕПЕРИ, ОДМОРАЛИШНИ ЧЕШМИ, МОТЕЛ, ТРГОВИЈА СО УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ, ПАРКИНГ ЗА ВЛЕЧНА СЛУЖБА, ТЕХНИЧКИ СЕРВИС НА ВЛЕЧНА СЛУЖБА НА АМСМ И ЗИМСКИ ПУНКТ, МАГАЦИНИ, ДЕПО ЗА МАТЕРИЈАЛ, ПАРКИНГ НА „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ ЗА БОРИТЕ ПАДНАТИ ВО НОВ“, ШТО ЌЕ СЕ ГРАДАТ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ГОСТИВАР-КИЧЕВО, НА СТАЦИОНАЖА КМ. 85+100 ЛЕВО И ДЕСНО, А ЌЕ СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИНИТЕ МАВРОВИ АНОВИ И ЗАЈАС

1. Со оваа одлука, се определуваат услови за градба на објектите „Бензинска пумпа лево и десно, паркиралишта за леки коли, автобуси и шлепери, одморалишни чешми, мотел, трговија со услужни дејности, паркинг за влека служба, технички сервис на влека служба на АМСМ и зимски пункт, магацини, депо за материјал,

паркинг на „Македонија пат“ и спомен обележје за борците паднати во НОВ“, што ќе се градат покрај магистралниот пат М-4, делница Гостивар-Кичево, на стационска км. 85+100 лево и десно, на КП. бр. 44, КО „Сретково“, општина Маврови Анови и на дел од КП бр. 72/1, КП. бр. 2, КП бр. 2416 и КП. бр. 2417, КО „Тајмиште“, општина Зајас, земјиште сопственост на Република Македонија, а инвеститор е ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог - ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2214/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1164.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.08.1998 година, донесе.

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА 110 КВ ТРАФОСТАНИЦА „ВОЈНА БОЛНИЦА“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на 110 кВ Трафостаница „Војна болница“, што треба да се гради во општината Карпош, КО „Карпош“, на КП бр. 523/2, 518/4, 491/5, 548/2 и 549/2, со вкупна површина од 5665 м², градско подрачје, а инвеститор е ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог - ситуација во М 1:1000, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2201/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1165.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

1. За главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција се именува Илија Кацарски, досегашен вршител на должноста главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-2168/2
17 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1166.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Грета Настева – Томоска повторно се назначува за советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2227/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1167.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Зора Гроздановска повторно се назначува за советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2228/1
24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1168.

Врз основа на член 153 став 4, од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24 август 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се разрешува Елисавета Чаловска од должноста советник на министерот за труд и социјална политика, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2229/1

24 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1169.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 17.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Полугодишен извештај за цените на становите Град – 41“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со полугодишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: вредноста на договорената и конечна цена на становите на 1 м² станбена површина, структура на цената и др.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејностите/ Националната класификација на дејности, дефиниции од областа на градежната статистика.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/147

17 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дојчо Герасимовски, с. р.

1170.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 17.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „Статистичкото истражување за умрени (ДЕМ-2)“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно со Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна периодика (обработка).

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: место и датум на регистрирање на смртта; пол; датум на смртта; датум на раѓање и ЕМБГ (на умрениот); место на постојано живеење; брачна состојба; изјаснување за национална припадност; државјанство; школска подготовка; занимање; општествено-економска положба на умерено лице, односно неговиот издржувател; каде настапила смртта, лекување, кој ги дал податоците за причината на смртта и причината за смртта. За умерено доенче: датум на раѓање и ЕМБГ (на мајката); национална припадност; државјанство; занимање; општествено-економска положба; школска подготовка на мајката; колку деца родила мајката на умерено доенче; дали доенчето е родено во брак или вон брак. За насилна смрт: вид на насилната смрт; кога и каде настанал случајот; природата на повредата, надворешна причина за смрт – по сите белези како и за природната смрт.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Упатство за пополнување на податоците во статистичкото истражување на умрени изработено во согласност со препораките на ОН за витална статистика; Националната класификација на занимања и Меѓународна статистичка класификација на болести и сродни здравствени проблеми (МКБ-Х).

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на Република Македонија, општини и градови.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/149

18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дојчо Герасимовски, с. р.

1171.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 17.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „Статистичкото истражување за склучени бракови (ДЕМ-3)“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за „статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна периодика (обработка).

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат матични служби (Министерство за внатрешни работи и Министерство за правда).

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: младоженецот и невестата; место и датум на регистрирање на случајот; поранешна брачна состојба; брак по ред; датум на раѓање и ЕМБГ; место на живеење пред склу-

чување на бракот; место на живеење по склучување на бракот; изјаснување за национална припадност; државјанство; школска подготовка; занимање и занимање на издржувателот на младоженецот и невестата; општествено-економска положба и облик на сопственост на младоженецот и невестата односно на нивните издржуватели.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Упатството за пополнување на податоците во статистичкото истражување за склучени бракови изработено во согласност со препораките на ОН за витална статистика; Националната класификација на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на Република Македонија, општини и градови.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/150

17 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

1172.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната „статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 17.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „Статистичкото истражување за разведени бракови (РБ-1)“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна периодика (обработка).

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат основните судови.

– задолжително ќе се прибираат податоци за: За мажот и жената: датум на раѓање и ЕМБГ; изјаснување за национална припадност; државјанство; школска подготовка; занимање; општествено-економска положба; брачна состојба пред стапување во бракот што се разведува; кој брак по ред е на мажот и жената; датум на склучување на бракот (траење на бракот); број на деца родени во овој брак; број на живи деца; број на издржувани деца; на кого му се доделени децата при разводот; последно заедничко живеалиште; датум на правосилност на пресудата;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Упатство за пополнување на податоците во статистичкото истражување за разведени бракови изработено во согласност со препораките на ОН за витална статистика; Националната класификација на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/151

17 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

1173.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „Статистичкото истражување на умрени-перинатална смрт (ДЕМ-2П)“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика (прибирање) и годишна периодика (обработка).

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат Матични служби – Министерство за внатрешни работи и Министерство за правда.

– задолжително ќе се прибираат податоци за: Место и датум на регистрирање на смртта; место на постојано живеење на мајката; за родено живо: датум на раѓање и час на раѓање; умрено-датум на смртта и час на смртта. За мртвородено: датум на раѓање и час. За мајката: датум на раѓање; број на претходни бремености; исход на претходната бременост и датум на претходната бременост; прв ден од последната менструација; антенатална грижа при породувањето. За детето: тежина при раѓање; пол; вид на раѓањето и водење на раѓањето. Причини за смрт: за природна и насилна смрт.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Упатство за пополнување на податоците во статистичкото истражување за перинатална смрт; Меѓународна статистичка класификација за болести и сродни здравствени проблеми (МКБ-Х).

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на населено место, а ќе се објавуваат на ниво на општини и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/152

18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с. р.

1174.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Тримесечен из-

вештај за градежни работи и проектантски услуги во странство Град – 33“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со тримесечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат: претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: вредност на договорени и извршени градежни работи по видови на градба, вредност на потрошен домашен материјал и опрема, број на работници, вредност на договорени и извршени проектантски услови;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејностите/ Националната класификација на дејности, и дефиниции од областа на градежната статистика;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на други држави.

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/160

18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1175.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 19.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Тримесечен извештај за цените на работите на градежните објекти (пробно истражување од 1999 година)“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со тримесечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото.

– задолжително ќе се прибираат податоци за: цени на поединечни видови работи, по позиции на работа и др.;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат дефиниции од областа на градежната статистика;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на Република Македонија.

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/161

19 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1176.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за урнати згради и станови Град – 71“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – подрачни единици;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: локација на зградите, квалитет на зградите, причина за уривање, број и површина на становите по видови, опременост на становите со инсталации и помошни простории и др.;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат дефиниции од областа на градежништво;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на Република Македонија.

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/162

19 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1177.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за бесправно изградени објекти Град – 71а“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – подрачни единици.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: локација и видови на објекти, намената и системот на бесправно изградените објекти;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат дефинициите од областа на градежната статистика;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на оваа решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/163

19 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1178.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за градежни објекти на кои се изведувани работи Град – 11“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: локација и големина на објектот, вредност на извршените работи, опременост на зградите со инсталации, број и површина на завршените станови и станови во изградба, видови на станови и др.;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. (Единствената класификација на дејности/ Националната класификација на дејности, Номенклатурата на градежни објекти и услуги);

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје, за Република Македонија и на ниво на градски населби.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/153

18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1179.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за градежни објекти во сопственост на граѓани Град – 11“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – подрачни единици;

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: локација и големина на објектот, вредност на извршените работи, опременост на зградите со инсталации, број и површина на завршените станови и станови во изградба, видови на станови и др.;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат дефиниции од областа на градежната статистика.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/154

18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1180.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за потрошувачка на градежен и погонски материјал Град – 13“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– Задолжително ќе се прибираат податоци за вкупна вредност и количество на потрошен градежен и погон-

ски материјал, количества на залихи по видови на материјали и просечна цена по градежен материјал;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. Единствената класификација на дејности/ Националната класификација на дејности, Номенклатурата на индустриски производи;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на дејност и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/155

18 август 1998 година

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1181. Скопје

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Тригодишен извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото Град – 14“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека: податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: број и големина на градежните машини и возила, капацитет на машините и силата на моторите, како и искористување на машинските капацитети;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат Единствената класификација на дејностите/Националната класификација на дејности.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на дејност и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/156

18 август 1998 година

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1182. Скопје

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен из-

вештај за управување со општествениот станбен фонд Град – 15“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатијата кои управуваат со општествениот станбен фонд;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: фонд на згради, станови и деловни простори, вредност на зградите, приходи од фондот на становите и деловните простори, потрошени средства од приходите и др.;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат дефинициите од областа на градежната статистика;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/157

18 август 1998 година

Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1183.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечен извештај за градежништво Град – 21“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

– задолжително ќе се прибираат податоци за вредност на извршени и договорени градежни работи, број на работници и извршени ефективни часови;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. (Единствена класификација на дејности/Национална класификација на дејности и дефиниции од областа на градежната статистика);

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/158

18 август 1998 година

Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1184.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 18.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Тримесечен извештај за градежништво Град – 31“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со тримесечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат: претпријатија, трговски друштва и трговци поединци од областа на градежништвото;

- задолжително ќе се прибираат податоци за: вредност на извршени градежни работи по видови на градба, податоци за завршени и незавршени станови и нивна површина.

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности/Националната класификација на дејности и дефиниции од областа на градежната статистика.

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат на ниво на општини, градот Скопје и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/159
18 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1185.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за друмски сообраќај“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: Претпријатија, трговци поединци и трговски друштва од областа на друмскиот сообраќај и сопствениците на комби возила до 9 седишта и автобуси и товарни возила.

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и капацитет на превозните средства според видови, поминат пат на превозните средства, превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот превоз – број на патници и патнички километри, превоз на товар во внатрешниот и меѓународниот превоз – тони и тонски километри, број на работници.

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат Методолошкиот материјал усогласен со меѓународни стандарди, 1994 година;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/171
25 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1186.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за градскиот сообраќај“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998–2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат: Претпријатија, трговци поединци и трговски друштва од областа на градскиот сообраќај и сопствениците на приватни автобуси.

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и капацитет на превозните средства според видови, поминат пат на превозните средства, превоз на патници според видови на возила, број на работници.

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат Методолошкиот материјал усогласен според меѓународни стандарди, 1998 година;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/172
25 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1187.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за ПТ промет“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Претпријатијата за пошта и телекомуникации.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: поштенски и телеграфски промет во домашниот и меѓународниот сообраќај, работници и поштенски услуги;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи Методолошкото упатство на статистиката за поштенски сообраќај;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/173
25 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1188.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 19.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за индустрија Инд-21“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат претпријатијата, трговските друштва кои се регистрирани во областа на индустрија и рударство;

– задолжително ќе се прибираат податоци за: остварено и можно производство; реализација и залихи на производите; вредноста на реализацијата; работници и часови на работа; смените; агрегати во електраните; погонските машини и мотори; потрошувачка на електрична енергија по технолошка намена; извоз и увоз; промени во програмата на производството; иновациона дејност и трансфер на технологија; флукуација на работниците според степенот на стручното образование и друго;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности/Националната класификација на дејности, Номенклатурата на индустриски производи и др.;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на претпријатие, а ќе се објавуваат за Република Македонија, по гранки и производи;

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/174
19 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1189.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за езерскиот сообраќај“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат претпријатијата од областа на езерскиот сообраќај.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и капацитет на превозните средства според видови, превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот превоз – број на патници и патнички километри и број на работници;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи Методолошкото упатство на статистиката за езерскиот сообраќај;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/148
25 август 1998 година
Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1190.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 19.08.1998 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен извештај за индустрија ЗАН-21“, што Заводот за статисти-

стика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат претпријатијата/трговските друштва кои се регистрирани во областа на занаетчиството;

- задолжително ќе се прибираат податоци за: производство и реализација на производите и услугите; работници и часови на работа; смените; погонските машини и мотори и уреди; потрошувачка на електрична енергија по технолошка намена и друго;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: Единствената класификација на дејности/Националната класификација на дејности, Номенклатурата на занаетчиски производи и др.;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на претпријатие, а ќе се објавуваат за Република Македонија, по гранки и производи;

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/164

19 август 1998 година

Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1191.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 19.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Годишен биланс на производство и потрошувачка на електрична енергија ИНД 4а (производство, пренос и дистрибуција) и ИНД – 4б (за индустриски електрани)“, што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) ќе го спроведува со годишна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

- податоците ќе ги даваат претпријатијата/трговските друштва кои се регистрирани во областа на индустрија и рударство;

- задолжително ќе се прибираат податоци за: производна, набавена, увезена и извезена, потрошена и дистрибуирана електрична енергија;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: ЕКД и други;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на претпријатие, а добивените податоци ќе служат за подготовка на енергетските биланси;

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 373/165

19 август 1998 година

Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1192.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 19.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Цени на производителите на земјоделските производи, откупни и продажни цени“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе се даваат од Документацијата од месечните извештаи за откуп и реализација на земјоделски производи.

- Задолжително ќе се прибираат податоци за: количини, вредности и просечни цени на земјоделски производи за околу 100 земјоделски производи за индивидуален и општествен сектор;

- при спроведувањето на истражувањето ќе се користи Единствената класификација на дејности/Националната класификација на дејности;

- давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

- извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на сектори и групи на производи, а ќе се објавуваат по сектори и за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/166

19 август 1998 година

Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1193.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 24.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Надворешна трговија – Истражување на прометот на стоки со странство“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги дава Царинската управа.

Задолжително ќе се прибираат податоци за: извоз и увоз на стоки, вредност франко граница на извезените и увезените стоки во денари и соодветна валута, количина во килограми, земја на намена, потекло, вид на извоз, увоз, стоки според царинска тарифа, СМТК, ЕКД, и НАЦЕ, степен на обработка, економска намена, производ – земја, земја – производ.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. Стандардна меѓународна трговска класификација, Препораките на Обединетите нации за концептите и дефинициите на статистиката на надворешната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително. Извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на: Република Македонија, а ќе се објавуваат на ниво на дејност, за Република Македонија, по производи и по земји.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/167
24 август 1998 година
Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1194.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 24.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за железнички сообраќај“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Македонски железници.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот превоз – број на патници и патнички километри, превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот превоз – тони и тонски километри;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. Методолошко упатство на статистиката за железнички сообраќај;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/168
24 август 1998 година
Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1195.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за воздушниот сообраќај“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Јавните претпријатија од областа на воздушниот сообраќај.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: број и капацитет на авионите, искористување на авионите, превоз на патници во внатрешниот и меѓународниот сообраќај – број на патници и патнички километри, превоз на товар во внатрешниот и меѓународниот сообраќај – тони и тонски километри, превоз до дестинации, број на работници.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат Методолошкото упатство на статистиката за воздушен сообраќај;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/169
25 август 1998 година
Скопје

Директор,

Дончо Герасимовски, с.р.

1196.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 25.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Месечно истражување за промет на аеродромите“, што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со месечна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Јавните претпријатија што обавуваат аеродромски услуги.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: промет на домашни и странски воздухоплови, според видот на сообраќајот, промет на патници, товар и пошта, број на работници.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи Методолошкото упатство на статистиката за воздушен сообраќај;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/170

25 август 1998 година

Скопје

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

1197.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Винаца – град – општина Винаца.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2606/1

28 август 1998 година

Скопје

Директор,

дипл.геод.инж. Цонов Димитар,
с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на услови за градба на авто-сервис со придружни објекти (продавница за делови, магацин и канцеларии) на подрачјето на општината „Кисела Вода“ – Скопје, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/97), направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА АВТО-СЕРВИС СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ (ПРОДАВНИЦА ЗА ДЕЛОВИ, МАГАЦИН И КАНЦЕЛАРИИ) НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА“ – СКОПЈЕ

Во точка 1, во вториот и третиот ред наместо зборовите „што треба да се гради на КП бр. 2537/3“ треба да стои „што треба да се гради на КП бр. 2528/2“.

Бр. 23-178/1

26 август 1998 година

Скопје

Од Владата на Република
Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ордан Михајловски – Оцка“ – Прилеп, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЦКА“ – ПРИЛЕП

Во насловот на Одлуката и во точка 1, наместо зборовите „Основно училиште „Ордан Михајловски – Оцка“ – Прилеп, треба да стојат зборовите „Основно музичко училиште „Ордан Михајловски-Оцка“ – Прилеп“.

Бр. 23-1303/1

31 август 1998 година

Скопје

Од Владата на Република
Македонија

ОБЈАВИ

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје во смисла на член 26 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 39/90, 32/91 и 83/92) објавува дека:

ПОС ЗП „Жито Клас“ – Пробиштип се брише од Регистарот на производители и доработувачи на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури – регистарски бр. 2, решение бр. 10-5707/4 од 28.08.1998 година.

Бр. 10-5707/4

28 август 1998 година

Скопје

Министер,

М-р Киро Докузовски, с.р.

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје во смисла на член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 39/90, 32/91 и 83/92) објавува дека во Регистарот на доработувачи на семенски материјал се запишува:

АД „Бучиште“ – Пробиштип за производство на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни и доработка на житни (без ориз), индустриски (без шеќерна репа) и фуражни (без луцерка), регистарски број 30, решение бр. 10-5707/2 од 28.08.1998 година.

Бр. 10-5707/2

28 август 1998 година

Скопје

Министер,

М-р Киро Докузовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје е заведена парнична постапка за регрес по тужбата на тужителот А.Д. За осигурување “Вардар”, Градски сид блок бр. 8, Скопје, против тужениот Стојановски Бобан од Скопје, бул.“Партизански одреди” бр. 66 а/2-2, со непозната адреса во странство - Германија. Вредност на спорот 26.341,00 денари.

Бидејќи тужениот Стојановски Бобан од Скопје, кој е со непознато престојувалиште во странство - Германија, кој нема оставено свој полномошник на територијата на Р.Македонија, согласно чл. 78 ст.4 од ЗПП судот му постави привремен застапник од редот на адвокатите од Скопје, и тоа адвокатот од Скопје Петар Шилегов, ул.“Питу Гули” бр. 70, кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот до негово појавување пред суд, или на негов полномошник,

односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, XIX П.бр.690/98. (14199)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за надомест на штета вредност на спорот 122.680,00 денари по тужбата на тужителите АД ОХИС “Наум Наумовски Борче” и ДОО “ОХИС – ФИЛКОМ” – Скопје, против тужениот Камчев Ванчо, ул. “Домазетовска” бр. 5, с. Драчево, Скопје, кој отпатувал во странство со непознатата адреса.

Се повикува тужениот Камчев Ванчо во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II – Скопје или во тој рок да достави свој полномошник.

Доколку тужениот Камчев Ванчо не се јави во рок од 30 дена неговите интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од Меѓуопштински Центар за социјални работи на општините на град Скопје, се додека тужениот лично или негов полномошник не ќе се појават во судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XIX. П.бр. 939/98.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1244/98, на регистарска влошка бр. 02002896-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Основањето на трговско друштво за производство и сервисирање на медицински апарати и опрема „МЕДИДЕНТ“ Јосиф дооед, ул. „Јужен Македонски Булевар“ бб, Скопје.

Основач: Јосиф Петров, ул. „Милан Мијалковик бр.2а, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.51, 24.52, 25.11, 26.21, 27.72, 28.62, 28.75, 29.12, 29.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.62, 32.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.63, 37.10, 45.21, 45.41, 42.45, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.60, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, 93.01.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје; Трег. бр. 1244/98. (12519)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1631/98, на регистарска влошка бр. 02002768-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Колонијал „ЈЕТА“ Јетмис Исмаил Исмаили, с. Г. Седларце – Камењане.

Основач: Јетмир Исмаил Исмаили од с. Г. Седларце, Камењане, Тетово.

Тип Колонијал „ЈЕТА“.

Дејности: 52.11 – Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.21 – Трговија на мало со овошје и зеленчук.

Управител: За управител на тп се одредува лицето Јетмир Исмаил Исмаили.

Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на тп во правниот промет со трети лица направени во текот на работењето одговара Јетмир Исмаил Исмаили одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1631/98. (12488)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1881/98, на регистарска влошка бр. 020023017-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за градежништво, трговија и услуги „ДИНИ ИНЖЕНЕРИНГ“ Цемаилидин Имери и др. јтд експорт-импорт, Блок 70 ул. „180“ бр.21/14, Тетово.

Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.41, 45.45, 74.12, 72.30, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63.

Друштвото врши надворешно-трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи.

Застапување и посредување во промет со стоки и услуги.

Реекспорт – Малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција.

Изведување на градежни работи во странство – Инженеринг.

Во правниот промет со трети лица Јавното трговско друштво истапува во свое име и за своја сметка со неограничено овластување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица секој содружник одговара на доверителите неопсредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Цемаилидин Имери – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1881/98. (12493)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 03001167-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд. Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги Ел-Го јтд Винаца ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1/20.

Со договор од 22.05.1998 год. основано е јтд под назив: Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги Ел-Го јтд Винаца.

Седиштето на јтд е во Винаца на ул. Страшо Пинџур 1/20.

Содружници се лицата Иванов Методи од с. Лаки-Винаца и Анте Митевски од Винаца со стан на ул. “Димитар Осоговски” бр. 32. Содружниците вложуваат по 200,00 ден.

ЈТД ќе ги врши следните дејности: 17.40, 17.40/1, 17.51, 20.30, 21.12, 25.21, 36.11, 36.12, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 52.11, 52.11, 51.12,

52.41, 52.42, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.70 надворешна трговија со прехранбени и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица јтд ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските на јтд содружниците на доверителите одговараат непосредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

Управител на јтд и застапник во надворешниот трговски промет е лицето Иванов Методи со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 434/98.
(12371)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 383/98, на регистарска влошка бр. 03001117-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд. Друштво за производство на леб и печива Карпош јтд Радовиш бул. А. Македонски 16-3/1.

Основачи: Соколова Благица Радовиш Петре Соколов од Радовиш.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 52.1, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, надворешна трговија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување – управител Петре Соколов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 383/98.
(12373)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 412/98, на регистарска влошка бр. 03001146-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавно трговско друштво. Друштво за трговија и услуги Со-Ни, увоз-извоз јтд Радовиш, ул. „6 Ноември“ бр. 13 Радовиш.

Основачи: Талевски Илчо и Талевска Мара.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63,

Надворешна трговија со прехранбени производи.

Надворешна трговија со непрехранбени производи.

Посредување и застапување во надворешно трговското работење.

Комисиона продажба на стоки од увоз 70.31, 70.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5.

Јавното трговско друштво во јавниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските на друштвото содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Талевски Илчо, управител со неограничени овластувања, кој е и застапник во надворешно трговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 412/98.
(12374)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 493/98, на регистарска влошка бр. 0300122-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на дооел. Друштво за производство трговија и услуги Каме Каме дооел Струмица ул. „Мито Хацивасилев Јасмин“ 8/8.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 01.21, 01.42, 60.22, 60.23, 60.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.42, 51.47, 51.39, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 93.05, Меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународен промет, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од консигнациони складишта, малограничен промет, ре-експорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Танчев Каме, управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 493/98.
(12376)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 475/98, на регистарска влошка бр. 03001207-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на дооел. Друштво за производство, трговија и услуги Мермер-гран-м дооел Струмица ул. Наум Наумовски – Борче бр. 27.

Оснивач: Тодор Манасиевски од Струмица.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.50, 15.32, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.86, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.14, 25.52, 26.61, 26.70, 26.81, 26.82, 45.32, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 50.12, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.43, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 01.21, 01.24, 01.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет со Р. Бугарија и Грција.

Завршни и занаетчиски работи во градежништво во странство.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со целокупниот свој имот, управител и застапник без ограничување Тодор Манасиевски.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 475/98.
(12378)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 471/98, на регистарска влошка бр. 03001203-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд. Друштво за превоз, трговија и услуги Боки 98 јтд увоз-извоз Струмица, ул. „Мито Хацивасилев Јасмин“ бр. 8/16.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.45, 52.47, 52.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Јавното трговско друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на друштвото содружниците одговараат

лично и неограничено, солидарно со целиот свој имот. Горгиева Мира – управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 471/98.
(12379)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 547/98, го запиша во трговскиот регистар трговското друштво.

Трговско друштво за трговија и услуги Мисаилески Виктор ВИР увоз-извоз дооел Кичево ул. „Солунска“ 11.

Друштвото ќе работи со: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.75, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 92.34.

– надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај-меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки, продажба на стоки во консигнациони складови на странски стоки, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми, посредништво, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Виктор Мисаилески, управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 547/98.
(12249)

Основниот суд Кичево во Кичево, со решението Трег. бр. 597/98, на регистарска влошка бр. 001524, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец. Трговец поединец за трговија УДЕ Сафијудин Авзија Вејселоски Кичево тп ул. „Стојан Сандески“ бр. 20 Кичево.

Основач е лицето Сафијудин Вејселоски од Кичево ул. „Стојан Сандески“ бр. 20 Кичево.

Трговец поединец е основано со пријава од 19.06.1998 год.

Во правниот промет и односите со трети лица трговец поединец одговара лично со целиот свој имот а настапува во свое име и за своја сметка.

Дејност: 52.11 и 52.12.

Овластен потписник на тп е лицето Сафијудин Вејселоски без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Кичево во Кичево, Трег. бр. 597/98.
(12250)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 585/98, на регистарска влошка бр. 001512, го запиша во трговскиот регистар трговец поединец. Трговец поединец за трговија на мало – РОЗЕ-Љупчо Наумче Тасевски ул. „Горче Петров“ л-4/27, Охрид.

Основач: Љупчо Тасевски.

Дејности: 52.42, 52.41, 52.44/43.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Овластен потписник Љупчо Тасевски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 585/98.
(12251)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 584/98, на регистарска влошка бр. 001511, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво.

Трговско друштво за производство, трговија и угостителство – СИВИ – Охрид д.о.о.е.л. Охрид ул. „Трајче Трајчески“ бр. 16.

Основач на друштвото е лицето Рашид Билбил од Охрид, седиштето ќе биде во Охрид на ул. „Трајче Трајчески“ бр. 16.

Дејности: 25.21, 25.22, 22.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.24, 01.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Друштвото во прометот со трети настапува во свое име и за своја сметка и има полни овластувања, и одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 584/98
(12252)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 582/98, на регистарска влошка бр. 001509, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.

Трговско друштво за производство, трговија и услуги Петрески Димко – АЛЕК МАК – Експорт-Импорт Охрид д.о.о.е.л. Охрид, ул. „Радојца Новички“ бр. 144-а.

Содружник: Петрески Димко со изјава од 10.06.1998 год.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.23, 01.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото управител Петрески Димко.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 582/98.
(12253)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 550/98, на регистарска влошка бр. 001477, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.

Трговско друштво за производство, трговија и услуги Тасески Стребрен – МОДА МИКИ-КИКИ КОМПАНИ – Охрид д.о.о.е.л. Охрид, ул. „Кленец“ – 66.

Содружник: Тасески Стребрен со Изјава од 05.06.1998 год.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.10, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна ишпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Трговското друштво во прометот со трети лица застапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања. Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото – управител – Тасевски Стребрен.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 550/98. (12255)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1025/98, на регистарска влошка бр. 02002581-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво. Трговско друштво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз АМАРИ Марија дооел ТЦ „Буњаковец“ лок. бр. 35, Скопје.

Основач на друштвото е Јовановска Марија од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 110-4/10 со изјава за основање од 27.04.1998 год. За управител е именувана Јовановска Марија со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Дејности на друштвото: 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 93.05, 74.14, 74.84. Во надворешниот промет: 51.31, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.35, 51.24, 51.53, 51.54, 51.70.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1025/98. (12526)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1326/98, на регистарска влошка бр. 02002822-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги во прометот ЦХИВ Љупчо и др. доо увоз-извоз Скопје ул. „Водњанска“ бр. 35 Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.30/3, 50.30/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.63, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 53.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, консигнациона продажба, комисиона продажба, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Димитрова Зорица-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1326/98. (12527)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1339/98, на регистарска влошка бр. 1-18493-1-0-0, го запиша во трговскиот регистар уписот на дел од претпријатието. ЕИ „МАК“ сервис доо со ц.о. Скопје ул. „Лазар Личеновски“ 66 Скопје.

Дејности: 090121, 090131, 090132, 090139.

Во име и за сметка на претпријатието. Одговара претпријатието.

Тодоровски Драган – раководител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1339/98. (12528)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1870/98, на регистарска влошка бр. 02002910-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец тп. ТП Весна Велко Здравковска КИМ-ПРОМ – трговија на мало со мешовита непрехранбена стока. Снабдувачки центар Горче Петров, објект 3, локал 756 – Скопје.

Дејности: 52.12 – друга трговија на мало во продавници со мешовита стока

52.44 – трговија на мало со опрема за домаќинствата

52.44/2 – трговија на мало со опрема за осветлување

52.44/4 – трговија на мало со останати предмети за домаќинствата

52.45 – трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди

52.46 – трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стапки.

Управител е Никола Гарески од Скопје, ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 47 – Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1870/98. (12529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1983/98, на регистарска влошка бр. 02003007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво МЕДИА КОМЕРЦ-МС Љупчо дооел увоз-извоз Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59/1/6/15.

Основач: Тодоровски Љупчо од Скопје, ул. Шумади-ска бр. 6/7.

Оснивачки влог: 10.058 ДМ во противредност 311.300,00 ден.

Управител: Тодоровски Љупчо, без ограничување.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31,

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.47, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.33, 74.12, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1983/98. (12530)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 566/98, на регистарска влошка бр. 02002988-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво за трговија и услуги ФИЛПРОЛА Тома Ничота и други, д.о.о. ул. „Сервисна зона Југ“ 6.6. Скопје.

Дејности: 2521, 2523, 2811, 2812, 1840, 2851, 2852, 2872, 2873, 2874, 2956, 5030/1, 5030/2, 5030/3, 5115, 5117, 5118, 5119, 5132, 5138, 5154, 5164, 5170, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7310/2, 7413, 7114, 7420/2, 7420/3, 7430, 7440, 7484, 9305, и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредништво, застапништво, консигнација и реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тома Ничота – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 566/98. (12531)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 479/98, на регистарска влошка бр. 03001211?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги ВФ – Инвест јтд увоз-извоз Штип, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 120.

Основачи: Соња Николовска од Штип и Весна Алексоска од Штип.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 15.32, 15.52, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 25.24, 21.21, 36.50, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.31, 51.33, 51.41, 51.47, 51.53, 55.30, 55.30/2, 51.70, 52.21, 52.24, 52.25, 52.33, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 74.40, 74.11, 74.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, претставување, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет.

Истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник Соња Николовска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 479/98.

(12397)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 488/98, на регистарска влошка бр. 03001220?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Горанчо Добре Стојанов тп Штип, ул. „В. Крајгер“ бр. 10/24.

Дејност: 15.81/1.

Основач овластен потписник Горанчо Стојанов.

Во вршење на дејноста спрема трети лица трговец поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата,

а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 488/98.

(12398)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 445/98, на регистарска влошка бр. 03001178?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Коле Трајан Богданов тп, ул. „Питу Гули“ бр. 27 Штип.

Дејности: 60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Овластен потписник Коле Трајан Богданов од Штип, ул. „Питу Гули“ бр. 27 Штип.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 445/98.

(12399)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 481/98, на регистарска влошка бр. 03001213?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на дооел Друштво за производство и трговија РЕМОДА дооел Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 121.

Основач: Трајан Георгиев од Штип.

Дејност: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.224, 18.30, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.12, 24.13, 24.14, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 51.11, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.61, 62.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, комисиона и консигнациона продажба, реекспорт; малограничен промет со соседните земји.

Одговорност во свое име и за своја сметка, со целиот свој имот.

Управител и застапник без ограничување Слаѓана Николова.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 481/98.

(12400)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 480/98, на регистарска влошка бр. 03001212?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Ристе Методија Петров тп Штип, ул. „Христијан Карпош“ бр. 41/21.

Дејност: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Основач овластен потписник Ристе Петров.

Во вршењето на дејноста спрема трети лица Трговец поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 480/98.

(12401)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 492/98, на регистарска влошка бр. 03001224?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Владо Стојко Панов тп Штип, ул. „Драги-Крупишк“ бр. 38.

Основач - овластен потписник Владо Панов од Штип.

Дејности: 74.12.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 492/98.

(12403)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 453/98, на регистарска влошка бр. 030011867-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Ефремов Никола Ристо Штип тп, ул. „Васил Доганџиски“ бр. 19.

Основачот Ефремов Никола Ристо од Штип, ул. „Васил Доганџиски“ бр. 19, е основач на трговец поединец.

Овластен потписник е Ефремов Никола Ристо без ограничување.

Дејност: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 53.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.62, 52.63.

Неограничени овластувања во правниот промет со трети лица. Одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 453/98.

(12405)

Основниот суд Битола во Битола со решението Трег. бр. 471/98, на регистарска влошка бр. 001398, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, трговија и услуги „ТАНЧЕ“ Атанаско Стојчески и др. увоз-извоз Прилеп ЈТД, ул. „Ленин“ бр. 146 Прилеп.

Основачи: Атанаско Стојчески од Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 146 Прилеп, Веселка Стојческа од Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 146 Прилеп.

Седиште на фирмата: ул. „Ленин“ бр. 146 Прилеп.

Дејности: 01.23, 01.14, 15.11, 15.31, 15.98/2, 22.22, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.47, 52.62, 52.63, 52.72, 55.31/1, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Управител Атанаско Стојчески од Прилеп.

ЈТД во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за обврските на друштвото одговараат содружниците лично и неограничено со ситот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 471/98.

(12779)

Основниот суд Битола во Битола со решението Трег. бр. 499/98, на регистарска влошка бр. 001426, го запиша во трговскиот регистар Трговец-поединец за трговија на мало со мешовити стоки облека и обувки Димко Љубомир Ѓоргиевски „ТИМ-СПОРТ“ Битола ТП, ул. „Пецо Божиновски“ бр. 52 Битола.

Дејности: 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.62.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување Димко Ѓоргиевски – овластен застапник без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 499/98.

(12780)

Основниот суд Битола во Битола со решението Срег. бр. 1211/98, на регистарска влошка бр. 2-719, го запиша во судскиот регистар основањето на Произ-

водно-услугна и трговска задруга „98-ДИ-МА“ увоз-извоз, с. Самоков, Самоков П.О.

Седиште на фирмата: с. Самоков, Самоков.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 31.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.2, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 70.31, 74.40, 74.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки-реекспорт.

Јованка Милошеска, директор на задругата со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со полни овластувања и полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 1211/98.

(12781)

Основниот суд Битола во Битола со решението Срег. бр. 866/98, на регистарска влошка бр. 2-691, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга Производно трговско услужна задруга „Т и М“ увоз-извоз Прилеп П.О., ул. „Пенка Котеска“ бр. 90 Прилеп.

Основачи: Шишевски Љубе од Прилеп, ул. „Пенка Котеска“ бр. 20, Јасмина Ѓурчиновска Шишевска од Прилеп, ул. „Пенка Котеска“ бр. 20, Богдан Шишевски од Прилеп, ул. „Пенка Котеска“ бр. 20.

Дејности: 011315, 011832, 011941, 012001, 012111, 012130, 012141, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012324, 012410, 012421, 012611, 012612, 012615, 012701, 012703, 012810, 012901, 012909, 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013400, 013500, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090132, 090201, 090202, 090209, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, забавни и видео игри, откуп на шумски плодови и лековити билки, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Шишевски Љубе, директор на задругата со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 866/98.

(12782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1823/98, на регистарска влошка бр. 02002900-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Дарко Цене Зафировски тп „ИЛИНДЕН“ Колонијал, с. Раотинце, Јегуновце.

Основач: Дарко Цене Зафировски с. Раотинце, општина Јегуновце.

Дејност: 52.11 – трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 – друга трговија на мало во продавница со мешовита стока.

Одговорност: Дарко Цене Зафировски одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице Дарко Цене Зафировски, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1823/98. (12491)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2080/98, од 27.VII.1998 година на регистарска влошка бр. 02003400?4-09-000, – го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД Друштво за одржување, инженеринг и застапување Топлификација – Одржување АД, ул. „Лондонска“ 66, Скопје.

Дејности: 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 44.44, 45.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.74, 55.30/2, 60.24, 73.10/2, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 45.21/1, 45.50, 51.57, 60.30, 63.21, 72.20, 72.30, 72.60, 74.30, 74.84.

Надворешно трговски промет: Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи, со метали и метални руди, со дрва, градежен материјал, санитарна опрема, метална стока, цевки, уреди, опрема за централно греење, хемиски производи, репродуктивен материјал и друга трговија на големо.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јовановски Јован – претседател на Управен одбор, односно работодавен орган без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2080/98.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.221/97 од 18.VIII.1998 година се поведува постапка за присилно порамнување во стечај, над должникот ИРУК “Мермери” од Гостивар со предлог: должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 60% за две години, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања према должникот во рок од 30 дена по објавување на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ИРУК “Мермери” од Гостивар, во стечај без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за порамнувањето се определува за 27.X.1998 година во 11,00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (14151)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1171/97 од 4.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ “Мак-Аналит” увоз-извоз од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 35/V-5 со жиро сметка 40100-801-365136.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Стојановска Лилјана од Скопје, ул. “Методи Митевски” бр.8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 8.IV.1998 година, во 9,40 часот, во барка бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (14068)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2541/97 од 25.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Орво Ф Траде” експорт-импорт од Скопје, село Мојанце, со жиро сметка 40110-601-376259.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Стојановска Лилјана од Скопје, ул. “Методи Митевски” бр.8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.IV.1998 година, во 10,40 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (14069)

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 218/98 од 26.VIII.1998 година над ПП “Инфо-Мак” - Битола, ул. “Јосиф Христовски” бр. 4/3, дејност книговодствени услуги со жиро сметка бр. 40300-601-68487 што се води ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од основниот суд во Битола. (14237)

Основниот суд во Битола со решението ст.бр. 84/96 од 18.VI.1998 година над ПП “Мини Базар” од Битола, ул. “М.Тито” бр. 486 со жиро сметка 40300-601-41203 и дејност - трговија на мало, отвори стечајна постапка, но истата не се спроведе, и се заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14238)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1033/97 од 25.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГПУ “Престиж 96” од Скопје, ул. “Иван Тургенов” бр. 10-А со жиро сметка 40100-601-376493.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр.2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.IX.1998 година, во 10,50 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (14206)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 49/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги “Симби 3” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Перо Наков” бр.129 со жиро сметка 40110-601-353079.

За ликвидационен управник се определува Стојановска Лилјана, од Скопје, ул. “Методи Митевски” бр. 8-4/4, телефон 135-482.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.VII.1998 година, во 10,20 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (14070)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 8/98 од 22.07.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “ИВИВА” извоз-увоз ДОО – Скопје ул. “Салвадор Аленде” број 4-а, жиро сметка 40100-601-267009.

За ликвидатор се определува лицето Ацевски Зоран од Скопје, ул. “Њуделхиска” број 2/4-21 – Скопје, именуван од претпријатието.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13315)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следните печати:**

Тркалезен печат и штембил под назив: “Претпријатие за промет на големо и мало и сервисирање “Интер - траде” увоз - извоз ц.о. Скопје”. (14202)

Правоаголен печат под назив: “Буреџилница “Весна” - Киоск - Николовски Зоран, тел. 261-735, ул. “Кемал Сејфула” бб - Скопје”. (14138)

Тркалезен печат под назив: “Ракометен клуб “Кратово” - жени - Кратово”. (14231)

Тркалезен печат под назив: “Претпријатие за трговија и услуги “Фа и Фа” Скопје увоз извоз доо”. (14252)

Тркалезен печат под назив: “Македонско Неурохирушко Здружение - Скопје”. (14258)

Тркалезен печат и штембил под назив: “Претпријатие за производство, промет и посредување Р.Б. “Рабуш” експорт-импорт п.о. - Скопје”. (14008)

Тркалезен печат и штембил под назив: “Месна заедница “Пинтија” - Скопје”. (14013)

Правоаголен печат под назив: “Адвокат Георгиев Иван, ул. “Никола Вапцаров” бр. 5/7, тел. 091 - 231 - 234 - Скопје на име адвокат Георгиев Иван, ул. “Никола Вапцаров” бр. 5/7, Скопје. (13984)

Тркалезен печат под назив: “Претпријатие за транспорт трговија туризам и угостителство “Цонка Бус” д.о.о. - Скопје”. (13943)

Тркалезен печат под назив: “Претпријатие за туристичко посредување, угостителство и трговија на големо и мало “Кајзер Треид” ц.о. експорт-импорт - Скопје”. (13961)

Тркалезен печат под назив: “Куќен совет, ул. “Цон Кенеди” бр. 27-6 - Скопје”. (13965)

Тркалезен печат под назив: “Претпријатие за производство и промет на големо и мало “Т и С - Комерц” цс увоз-извоз - Скопје”. (14007)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чекови бр.4082449 и 4082452, од тековна сметка бр. 0001789.09, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Кузевски Атанас, ул. “Првوماјска” бр.11-6/5, Скопје. (13942)

Чек бр.0003226531, од тековна сметка бр.0125675.46, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Димовска Снежана, Скопје. (13945)

Чекови од бр.18042061 до 18042079 и од бр. 9000145401 до 9000145420, од тековна сметка бр.47452-57, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Игор Атанасовски, Скопје. (13948)

Чек бр. 0003226531, од тековна сметка бр.0125675.46 издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Димовска Снежана, Скопје. (13953)

Чекови од бр. 000440793 до 000440811, од тековна сметка бр.0128049.44, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Локвенец Владимир, Скопје. (13972)

Чекови бр.0001880203, 0001880204 и 0001880205, од тековна сметка бр.0123512.61, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Попоски Живко, ул. “М.Ацев” бр. 33, Охрид. (13994)

Чекови од бр.50004209254 до 50004209261, од тековна сметка бр.0206797563, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Грозданова Славица - овластено лице, Скопје. (13995)

Чекови од бр. 2846002 до 2846011, од тековна сметка бр.27699/80, издадени од Комерцијална банка А.Д. - Скопје на име Тодоровска Нада, Скопје. (14019)

Чекови бр.16676984, 16895722, 16895723, од тековна сметка бр.38292-05, издадени од Стопанска Банка а.д. - Скопје на име Драги Ефремов, Скопје. (14022)

Чекови бр. 1960980, од бр. 1960981 до 1960983, 1931868, од тековна сметка бр.3940/03, издадени од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Штип на име Ката Димкова, Штип. (14030)

Чекови од бр. 0003261644 до 0003261650 и бр. 0003217601, од тековна сметка бр.0126579.59, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајкова Сузана, Скопје. (14042)

Чекови бр.1720971, 1967485, 1967486, од тековна сметка бр.3786/47, издадени од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Штип на име Илиева Стојка, ул. “Сајбије Демир” бр.1/21, Штип. (14051)

Чекови бр.1993064 и 1993065, од тековна сметка бр. 7559/58, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Најдов Илија, ул. “Панче Караџов” бр.8/4, Штип. (14062)

Чекови бр.80718; 1915618; 1965806; 1965808 од тековна сметка бр.1055/88, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Стефанов Ангел, ул. “Сремски Фронт” бр.27/16, Штип. (14079)

Чекови бр.1959324 и 1959325, од тековна сметка бр. 5617/96 на име Лазаров Блажо, ул."Добре Радосавлев" бр.37,Штип. (14091)

Чекови од 888067 до 888069 од тековна сметка бр. 3530-88,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, Главна филијала - Штип на име Клиничарски Петре, с. Чардаклија,Штип. (14092)

Чекови бр.1442246 и 1442247, од тековна сметка бр. 8859/71, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала Штип на име Ристов Тодор,Штип.

Чекови бр.179541, 798185 од бр. 1024270 до 1024276 и броевите 1032923; 1032925; 1032926 на име Николоски Југослав,ул."Партизанска" бр. 22,Гевгелија. (14097)

Работна книшка на име Бојчин Снежана,Скопје.

Работна книшка на име Нехат Лиман,Скопје.

Работна книшка на име Лимани Абдулазис,Скопје.

Работна книшка на име Летафет Илјас,Скопје.

Работна книшка на име Ентезан Илјас,Скопје.

Работна книшка на име Сами Илјас,Скопје. (13960)

Работна книшка на име Салуш Бафтијари,с. Драчевица,Скопје. (13964)

Работна книшка на име Маневска Наташа,Скопје.

Работна книшка на име Тасевска Јасминка,Скопје.

Работна книшка на име Николовски Бобан,Скопје.

Работна книшка на име Дечкова Соња(Најдановска), Скопје. (14020)

Работна книшка на име Јованова Гордана,Скопје.

Работна книшка на име Горан Стојковски,Скопје.

Работна книшка на име Емин Слејман,Скопје.

Работна книшка на име Костенцова Силвана (Стојаноска),Скопје. (14067)

Работна книшка на име Камчевски Ацо,ул."Цветан Арсов" бр. 4,Велес. (14114)

Чековна картичка бр.110123/37, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Игор Атанасовски ул."Јуриј Гагарин" бр.23-4/4,Скопје. (13952)

Чековна картичка бр.0012986174 и чек бр. 3248740, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Благоја Нешковски,Скопје. (14046)

Чековна картичка бр.34/49,издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Прилеп на име Базеркова Д. Лилјана, ул."М.Тито"бр.5,Прилеп. (14074)

Свидетелства од I, II, III, IV година и дипломата, издадени од ГУП"Здравко Цветковски"-Скопје на име Симјановски Драгче, с. Јанчиште,Тетово. (13946)

Свидетелство за завршено VIII одделение,издадено од ОУ "Емин Дураку" -с. Чајлане-Скопје на име Мустафа Заим, с.Семениште,Скопје. (13980)

Свидетелства за завршено I, II, III, IV година и диплома за завршено средно образование, издадени од УСО "Никола Карев" - Скопје на име Анета Петревска,Скопје. (14006)

Свидетелство за завршено VIII одделение,издадени од ОУ "Наим Фрашери" - с.Неготино на име Кани Селими, с. Неготино,Гостивар. (14111)

Ученичка книшка, издаден од ЦПРМ со оштетен слух "25 Мај" - Скопје на име Шабан Камил, ул."16" бр. 14,Скопје. (13989)

Ученичка книшка на име Илиевска Силвана, ул."Наско Тамбуров",Крива Паланка. (14118)

Индекс бр.10039,издаден од Филолошки факултет - англиски јазик и книжевност- Скопје на име Митреска Билјана, ул."К.Мисирков" бр. 1,Охрид. (14010)

Гласачка легитимација,издадена од во Скопје на име Лазарева Атанас Марија, ул."Милан Мијаковски" бр.52-а,Скопје. (13981)

Даночна картичка бр.4030994214023, издадена од Управа за приходи -Скопје на име "Данапром",Скопје. Даночна картичка бр.4030997278357сериски бр.58509, издадена од Завод за платен промет-Скопје на име Народен правобранител на РМ, ул."Димитрије Чуповски"бр.2,Скопје. (14009)

Избирачка легитимација бр.15093358-01-01,издадена од Општина Чаир - Скопје на име Мановска Биљана, ул. "Бутелска-6" бр. 1,Скопје. (14026)

Избирачка легитимација бр. 15089920-01-01,издадена од Општина Чаир - Скопје на име Мановска Благоица, ул."Бутелска-6" бр. 1, Скопје. (14027)

Избирачка легитимација,издадена од Општина Кисела Вода - Скопје на име Михајло Николовски, бул. "АСНОМ" бр.70/2-4,Скопје. (14034)

Даночна картичка бр.4030994205251,ж-ро сметка 40100-601-260279, издаден од Управа за приходи - Скопје - Даночна карти на име "Копач - Комерц", Скопје. (14043)

Даночна картичка бр.4030992205238 жиро сметка 40100-601-114327,издадена од Управа за приходи на име "Кајнак" ПУТ,Скопје. (14044)

Даночна картичка бр.4030994205243 - жиро сметка 40100-601-274923, издадена од Управа за приходи на име "Елово Комерц" ПУТ,Скопје. (14045)

Документ на име Анита Фатон,Тетово. (14081)

Штедна книшка бр.021-0184751/3 на име Коларв Ѓорге, ул."Герас Цунев"бр.23,Струмица. (14090)

Избирачка легитимација бр.05916895-01-01 на име Рапешовски Слободан,ул."Галичица" бр. 45/2,Охрид.

Уверение на име Босотов Тони, ул."Вера Циривири" бр. 16,Велес. (14050)

Чекови бр. 15637648 и 15637649, од тековна сметка бр.12696-50, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Крстев Џоко,Скопје. (13950)

Чекови од бр. 2909772 до 2909786, од тековна сметка бр.0107509.96, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јовановска Будимка,Скопје. (13957)

Чекови бр.0000017522890 и 0000017522891,од тековна сметка бр.2605242782,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Дончева Верка,Скопје. (13977)

Чекови од бр. 17521990 до 17521997,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име А.Ристовска,ул. "Кочо Рацин" бр. 19/8,Скопје. (14049)

Чекови на име Весна Цветковиќ,Куманово. (14073)

Чекови од бр. 17549086 до 17549095,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Светозар Смиљаноски,Скопје. (14077)

Чек бр. 00810748 на име Грозданоски Јовче, ул. "Д. Влахов" бр.13,Кичево. (14080)

Чекови од бр. 17062736 до 17062740; од бр. 16481661 до 16481663; од бр.16481673 до 16481684;16753123,издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Апостоловски Тони, ул."Козјачка" бр. 2,Куманово. (14093)

Чек бр. 823245 на име Јовановски Никола,Кичево.

Решение за работа на СТД "Сања" - Велес на име Ѓорѓиевска Трајанка, ул."Првомајска" бр. 11,Велес.

Пасош бр. 0618238/95, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Јанковска Емилија, ул."8-ми Октомври" бр. 74, Крива Паланка. (13189)

Индекс бр. 10190, издаден од Филолошки факултет - Скопје на име Спасовска Олгица, ул."Цар Самоил" бр. 77, Кочани.

Пасош бр. 120510/93,издаден од УВР - Струмица на име Сторцк (Василева) Сузана,с. Градошорци бр. 82, Струмица. (14127)

- Пасош бр.0535239/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Аврамовска Љубица ул."Жданец" бр. 23-а, Скопје.
- Пасош бр.82928, издаден од ОВР - Струга на име Ристоска Цвета, нас. Езерски Лозја бр. 8, Струга. (14131)
- Пасош бр. 83097/93, издаден од ОВР - Струга на име Ристоски Цвете, нас. Езерски Лозја бр.8, Струга. (14132)
- Пасош бр.321935, издаден од ГУВР - Скопје на име Јусуф Мустафа, ул."Афуспашина" бр.25-а, Скопје.
- Пасош бр.0424442 на име Јованов Зоран ул. "Брушанска" бр. 26, Кавадарци. (14137)
- Пасош бр.0600088/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Менсур Демировиќ, ул."Методија Митевски" бр. 8/1-3, Скопје. (14139)
- Пасош бр.0979981/98, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Крстевски Стојан, с. Конопница, Крива Паланка. (14140)
- Пасош бр.1002903/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Цамовиќ Мирсад, ул."Петар Михов" бр.23, Скопје.
- Пасош бр.212199/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ибиши Ариф, ул."Струмичка" бр.16/1-27, Скопје.
- Пасош бр.131954/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Сафет Асан, ул."Сељачка Планина" бр.6-б, Скопје.
- Пасош бр. 548142/95, издаден од УВР - Куманово на име Аљји Бајрам, с. Ваксинце, Куманово. (14147)
- Пасош бр.270142/94, издаден од ОВР - Струга на име Ракипоски Себахуди, с. Подгорци, Струга. (14148)
- Пасош бр.0955701, издаден од ГУВР - Скопје на име Адем Мирнес и Адем Силвије и Адем Серџо - малолетни деца, ул."Страцинска" бр.11, Скопје. (14153)
- Пасош бр.0210875/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Јакуп Адем, ул."146 Бис" бр. 28, Скопје. (14154)
- Пасош бр.1002611/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајрами Баки, с. Рашче 6б, Скопје. (14155)
- Пасош бр.206555/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Џуцевик Запџија, ул."Солунска" бр.7, Скопје.
- Пасош бр. 963119/96, издаден од УВР - Тетово на име Михајловски Војо, с. Брвеница, Тетово. (14157)
- Пасош бр. 774229/95, издаден од УВР - Велес на име Мирсад Даутовиќ, ул. "4 Јули" бр. 103, Градско, Велес.
- Пасош бр.408117/94, издаден од УВР - Тетово на име Зекири Ракип, с.Ларце, Тетово. (14165)
- Пасош бр. 626420, издаден од УВР - Скопје на име Сулџмани Шабан, с. Глумово, Скопје. (14166)
- Пасош бр. 687123/95, издаден од УВР - Скопје на име Хаџи - Пецова Миа, бул. П. Одреди бр. 3/3-7, Скопје.
- Пасош бр. 723536/95, издаден од УВР - Скопје на име Хаџи - Пецова Лилјана, бул. "П. Одреди" бр3/3-7, Скопје. (14174)
- Пасош бр. 841679/96, издаден од УВР - Скопје на име Садики Кадри, с. Студеничани, Скопје. (14175)
- Пасош бр. 1074766/98, издаден од УВР - Велес на име Ахмедов Емрула, с. Г. Јаболчиште, Велес. (14176)
- Пасош бр. 878566, издаден од УВР - Гостивар на име Нуредин Селим, с. Д. Бањица, Гостивар. (14177)
- Пасош бр.632835/95, издаден од УВР - Куманово на име Стоилковска Сања, ул."Фр.Розман" бр.10, Куманово. (14178)
- Пасош бр. 0455502/94, издаден од УВР - Тетово на име Бекири Шакир, с. Чифлик, Тетово. (14179)
- Пасош бр.1089715, издаден од УВР - Струмица на име Василев Виктор с. Мокриево 74, Струмица. (14182)
- Пасош бр.0235752 на име Сефоски Муамед, Дебар.
- Пасош бр.0869365/96, издаден од ОВР - Ресен на име Петревски Јовче, ул."Црквиште" бр.11/4, Ресен. (14187)
- Пасош бр.827564 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 43 од 27.08.1998 година под број 14108, издаден од УВР - Тетово на име Маригона Халити, с.Доброште, Тетово - се сторнира. (14188)
- Пасош бр. 558311/95, издаден од ОВР - Куманово на име Сакипи Шерефедин, с.Оризари, Куманово. (14194)
- Пасош бр.934808/97, издаден од ОВР - Струга на име Фахр Шефкате, с. Велешта, Струга. (14197)
- Пасош бр. 281243/94, издаден од УВР - Скопје на име Марија Маринковиќ, ул. "Т. Арсовски" бр.24/6, Скопје.
- Пасош бр.0838407/96, издаден од УВР - Скопје на име Евтин Дибран, ул. Гвадалахара бр.31, Скопје. (14205)
- Пасош бр. 0974439/96, издаден од УВР - Скопје на име Беким Рама, ул. "171" бр.24, Скопје. (14207)
- Пасош бр. 436991/94, издаден од УВР - Скопје на име Катерина Неделковска, ул. "Самоилова" бр. 70 б, Скопје. (14208)
- Пасош бр.0835896/96, издаден од УВР - Скопје на име Османи Џељал, с. Г. Свиларе, Скопје. (14210)
- Пасош на име Идризи Еигин, ул."155" бр. 8, Тетово.
- Пасош на име Змејкоски Стојанче, с. Сараќино, Тетово. (14213)
- Пасош бр.900829/96 на име Алија Ѓула, с.Јеловјане, Тетово. (14214)
- Пасош бр.78105на име Имероски Фадил, ул."М.Тито" бр.160, Струга. (14216)
- Пасош бр.596426 на име Руфит Изаир, с.Боговиње Тетово. (14217)
- Пасош бр.1017382/98 на име Рахимоски Адмир, с. Подгорица, Струга. (14218)
- Пасош бр.284557, издаден од ГУВР - Скопје на име Здравеска Менка, бул."В.С.-Бато" бр.35-2/18, Скопје.
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 42/98 за пасош бр.1000434/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Сеад, ул. "1213" бр.16, Скопје, се сторнира. (14220)
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.42/98 за пасош бр.0535805/94, издаден од на име Исмаил Мевлида, ул."Виетнамска" бр.15, Скопје се сторнира.
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.42/98 за пасош бр.155169/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Исммет ул. "1213" бр. 16, Скопје, се сторнира. (14222)
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 42/98 за пасош бр. 977387/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Исмаил Зухра, ул."1213" бр.16, Скопје се сторнира.
- Огласот објавен во Службен весник на РМ" бр. 42/98 за пасош бр.133711/93, издаден од на име Бајрамша Исмаил ул."Виетнамска" бр.15, Скопје се сторнира.
- Пасош бр.284556/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Мирослав Здравески, бул."В.С.-Бато" бр.35-2/18, Скопје. (14225)
- Пасош бр.639727/95, издаден од УВР - Скопје на име Ристо Чулев, ул. "МАНАПО" бр.4/1-1, Скопје. (14226)
- Пасош бр.78105на име Имероски Фадил, ул."М.Тито" бр.160, Струга. (14227)
- Пасош бр.596426 на име Руфит Изаир, с. Боговиње, Тетово. (14228)
- Пасош бр.731516, издаден од УВР - Св. Николе на име Зиков Зико, с. Ерџелија, Свети Николе. (14229)
- Пасош бр.1107777, издаден од УВР - Скопје на име Џелили Рамадан, ул. "Н. Малешевски" бр.16/2-2, Скопје. (14232)
- Пасош бр. 1049208, издаден од УВР - Скопје на име Нуџија Шаби, ул. "Р. Бурџевиќ" бр.72, Скопје. (14236)
- Чекови од бр. 2827527 до 2827535, од тековна сметка бр.47816-01, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановски Пеце, Скопје. (14164)

Чекови од бр. 3997658 до 3997667, од тековна сметка бр. 6613-81, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вукиќевиќ Стефанка, Скопје. (14189)

Чекови од бр. 01629499 до 01629508; од бр. 01604868 до 01604870 и броевите 01604865, 01604866, од тековна сметка бр. 19.00084470.74,

издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала Струмица на име Маринковски Ангеле, ул. "Младинска" бр. 3, Струмица. (14191)

Чекови од бр. 0000397402 до 0000397411, од тековна сметка бр. 0000609-25, издаден од АД "Македонска банка" - Струмица на име Маринковски Ангел, ул. "Младинска" бр. 3, Струмица. (14192)

Чекови од бр. 2385908 до 2385917 и 2278371, од тековна сметка бр. 22938-71, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Емил, Скопје. (14198)

Чек бр. 3958487, од тековна сметка бр. 126933-17, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Новевска Љубица, Скопје. (14203)

Чекови од бр. 17583192 до 17583203, од тековна сметка бр. 9316-36, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ново Балоски, бул. "АВНОЈ" бр. 80-3/13, Скопје. (14215)

Работна книшка на име Јаблановска Николина, Скопје. (14122)

Работна книшка мат. бр. 0401968450071 на име Митревски Горан, Скопје. (14123)

Работна книшка рег. бр. 393 на име Антонио Димитриевиќ, Скопје. (14124)

Работна книшка објавена во "Службен весник на РМ" бр. 22 од 15.05.1998 година под бр. 8809, на име Календаровски Илија, Скопје се сторнира. (14125)

Работна книшка на име Пивковска Тања, Скопје.

Работна книшка на име Ангелоски Цветан, Скопје.

Работна книшка на име Ѓуровски Стојче, Скопје.

Работна книшка на име Миловановиќ Драги, Скопје.

Работна книшка на име Полику Бедихан, Скопје.

Работна книшка на име Марјан Милошевски, Скопје.

Работна книшка на име Дановска Милка, Скопје.

Работна книшка на име Ристовски Ристо, Скопје.

Работна книшка на име Виолета Петрушевска, Скопје. (14159)

Работна книшка на име Кадриевиќ Алија, с. Смесица, Скопје. (14161)

Работна книшка на име Стојан Матевски, Скопје.

Работна книшка на име Трпковска Ружа, Скопје.

Работна книшка на име Богоје Петров, Скопје. (14169)

Работна книшка на име Софрониевска Ана, Скопје.

Работна книшка на име Трајковски Валентин ул. "Борка Талески" бр. 86, Прилеп. (14180)

Работна книшка на име Димеска Маја, с. Ропорово, Прилеп. (14184)

Работна книшка на име Митевски Бобан, Скопје.

Работна книшка на име Петковски Тони, Скопје.

Работна книшка на име Зафировиќ Тања, Скопје.

Работна книшка на име Спасо Трајковски, Скопје.

Воена книшка, издаден од Скопје на име Воена Книшка, Скопје. (14170)

Воена книшка, издаден од Скопје на име Пендовски Тони, Скопје. (14211)

Воена книшка, издаден од Скопје на име Јаковчески Тони, Скопје. (14233)

Чековна картичка бр. 0001842513, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петровски Драгољуб, ул. "В. Комаров" бр. 21-а, Скопје. (14145)

Чековна картичка бр. 5272/48, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Славица Бочварова, ул. "Сајбие Демир" бр. 1/30, Штип. (14193)

Чековна картичка бр. 85292-55, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Новевска Љубица, Скопје. (14204)

Свидетелства од I и II година, издадени од УСО "Браќа Миладиновци", Скопје на име Ваљавичарски Славе, Куманово. (14171)

Свидетелство, издадено од Тех. училиште "Наце Буѓони" - Куманово на име Арсовски Јовица, ул. "Киќовиќа" бр. 19, Свети Николе. (14181)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп на име Блажески Боби, ул. "Мирче Ацев" бр. 24, Прилеп. (14183)

Свидетелство за I година, издадено од Техничко училиште "Наце Буѓони" - Куманово на име Петрушевски Виктор, ул. "Б. Мицковиќ" бр. 16А-3, Куманово. (14186)

Индекс издаден од Филолошки факултет - Скопје на име Сали Зембри, с. Синичани, Тетово. (14150)

Диплома, издадени од Ц О О В "13 Ноември" - Скопје на име Ристовски Ристо, Скопје. (14160)

Избирачка легитимација р. бр. 27821, И. М. Бр. 2891, издаден од Министерство за правда - Скопје на име Јашаровски Енвер, Скопје. (14167)

Престанува со вршење на дејност од 31-VIII-1998 година, издаден на име Т П Пицерија "Долче Вита" - Ана Павловска, Скопје. (14209)

Чекови бр. 8656523, 6239035, 13770341, од бр. 17018932 до 17018940, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Сашо Недамовски, ул. "Н. Херои" бр. 21/2-5, Скопје. (14201)

Решение Уп. бр. 25-1386, издаден од Секретаријат за стопанство - Скопје на име Милрвски Раско, Скопје.

Пасош бр. 970556 на име Мухареми Селам, с. Корито, Гостивар. (14239)

Пасош бр. 665197, издаден од УВР - Куманово на име Беким Авдија, с. Ваксинце, Куманово. (14240)

Пасош бр. 0548032/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемеди Вајлер, с. Матејче, Куманово. (14241)

Пасош бр. 480076/94, издаден од УВР - Скопје на име Муамет Фета, с. Грчец, Скопје. (14244)

Пасош бр. 874034/96, издаден од УВР - Скопје на име Насер Мустафа, ул. "Ц. Кенеди" бр. 12, Скопје. (14245)

Пасош бр. 388836/94, издаден од УВР - Скопје на име Петрески Војо, ул. "512" бр. 5, с. Јурумлери, Скопје.

Пасош бр. 0325808/94, издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Арслани, с. Синѓелиќ, ул. "18" бр. 6, Скопје.

Пасош бр. 936469, издаден од УВР - Гостивар на име Нежири Шуип, с. Чеграње, Гостивар. (14249)

Пасош бр. 720754, издаден од УВР - Куманово на име Сами Ајдини, ул. "Трст" бр. 51, Куманово. (14250)

Пасош бр. 0640059/95, издаден од УВР - Скопје на име Миминовски Сабрија, с. Д. Количани, Скопје.

Пасош бр. 0944172, издаден од УВР - Скопје на име Постолов Митко, ул. "487" бр. 9/3-12, Скопје. (14253)

Пасош бр. 430848/94, издаден од УВР - Скопје на име Велковски Љупчо, ул. "Драчевска" бр. 95, Скопје.

Пасош бр. 938309/96, издаден од УВР - Тетово на име Камили Букурије, с. Нераште, Тетово. (14256)

Пасош бр. 0122750, издаден од ОВР - Струмица на име Масларова Илинка, ул. "Спиро Захов" бр. 5/3, Струмица.

Чекови од бр. 275411 до 275415, 3468580 и 3468581, од тековна сметка бр. 12504207, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасовска Ана, Скопје.

- Работна книшка на име Владимир Пендовски, Скопје
 Работна книшка на име Наумоски Марјан, ул. "Трајко
 Тарцан" бр. 4/15, Прилеп. (14259)
 Работна книшка на име Ристески Горанчо, ул. "Дим-
 че Јованоски" бр. 21, Прилеп. (14261)
 Даночна картица бр. 4030993114686, издадена од
 Управа за приходи на град Скопје. (14242)
 Избирачка легитимација бр. 13010994-01-01, издадена
 од Скопје на име Костадин Урдинов, Скопје. (14254)
 Решение Уп. бр. 25-1758, издадено од Министерство
 за стопанство ПОЕ - Чаир на име Нуријаки Бекир,
 Скопје. (14243)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-40/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕСЕН МАЗУТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-40/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 1000 тони лесен мазут со следните карактеристики:

– долна топлотна моќ	9600 kcal/kg.
– максимална содржина на сулфур	1,0%
– релативна густина на 15°C	0,95 T/m ³
– вискозност при 80°C	4,43 E
– вода	0,1%-0,6%
– пепел	0,1%
– температура на палење	80°C + 120C
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на мазутот.
- 2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена по тон, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Битола, изразена во ДЕМ.
- 2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на мазутот дадени во предметот на набавката (согласно член 19 од Законот за јавни набавки).
- 2.6. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на мазутот, веднаш по склучениот договор.
- 2.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот;
Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

- 3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:
 - список на главни испораки на мазут во последните три години;
 - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на мазутот, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката;
- 3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

– цена на чинење	60 поени;
– технички квалитети	30 поени;
– начин на плаќање	10 поени;

 Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки;
- 5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда;
- 5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање;
- 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доставуваат на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“;
Комисија за јавни набавки ул. 11 „Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје;
- 5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 18.09.1998 година, во 12 часот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на ул. „11-Октомври“ бр. 9 Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите;
- 5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕСЕН МАЗУТ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

- 1.2.1. лесен мазут 3.000 тони, со следните карактеристики:
- долна топлотна моќ 9.600 kcal/kg
 - максимална содржина на сулфур 1,0%
 - релативна густина на 15 °C 0,95 T/m³
 - вискозност при 80 °C 4,43 E
 - вода 0,1% + 0,6%
 - пепел 0,1%
 - температура на палење 80 °C + 120 °C
- 1.2.2. дизел гориво Д-1 1.381 тони
- 1.2.3. моторен бензин МБ-98 285 тони
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

- 2.1. Лесен мазут 3.000 тони:
- РЕК „Осломеј“ Кичево 1.000 тони
 - „Енергетика“ Скопје 2.000 тони
- Испорака до крај на Октомври 1998 г.
- 2.2. Дизел гориво Д-1, 1.381 тони:
- РЕК „Битола“ Битола 960 тони
 - РЕК „Осломеј“ Кичево 320 тони
 - ХЕЦ „Тито“ Гостивар 55 тони
 - „Електроскопје“ Скопје 46 тони
- Испорака, веднаш – 31.12.1998 г. дневно усогласување набавувач – испорачател.
- 2.3. Моторен бензин МБ-98 285 тони:
- РЕК „Битола“ Битола 120 тони
 - РЕК „Осломеј“ Кичево 35 тони
 - „Електроскопје“ Скопје 85 тони
 - ХЕЦ „Тито“ Гостивар 45 тони
- Испорака, веднаш – 31.12.1998 г. дневно усогласување набавувач – испорачател.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство) на паритет Ф-ко подружници според распоредот даден во точка 2, изразена во германски марки.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
- Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за

платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со износите, датумите и примачите.

4.2.2. Понудувачот треба да достави сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавката.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 5.1. Цена – 40 поени
- 5.2. Квалитет – 30 поени
- 5.3. Начин на плаќање – 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 21.09.1998 година во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, достави

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Министерство за труд и социјална политика, со седиште во Скопје, Ве известува дека има потреба од изведба на водоводна линија на објект – Завод за рехабилитација бања „Банско“ – Струмица.

2. Во понудата треба да бидат разработени следните критериуми:

- Цена по позиции и вкупна цена,
- Рок на извршување на работата,
- Начин на плаќање,
- Гарантен рок.

3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат на разгледување. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

4. Рок за доставување на понудите е 09-09-1998 година.

5. Придружната документација се доставува согласно член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрација, документ за бонитет, писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај).

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверти.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и понуда за изведба на водоводна линија на објект – Завод за рехабилитација бања „Банско“ – Струмица. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт кој ја содржи понудата, носи ознака „понуда“, која ја содржи финансиската документација.

Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 09-09-1998 година, во 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на пратката. Понудите да се достават на адреса: бул. „Кочо Рацин“ бр. 14 блок бр. 9, Скопје.

Врз основа на чл. 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за набавки при Центарот за социјална работа Св. Николе, објавува

БАРАЊЕ БР. 1/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ТОПЛОВодно ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Св. НИКОЛЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. НАБАВУВАЧ: Центар за социјална работа Св. Николе.
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Опрема и инсталирање на топловодно парно греење.
3. Количината и техничките карактеристики се дадени во прокотот на увид во Центарот за социјална работа – Св. Николе.
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
5. Право на учество имаат сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност, чие седиште е во Р. Македонија.
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:
 - цена,
 - квалитет на понудата,
 - рок на набавка и инсталирање,
 - начин на плаќање,
 - бонитет на понудувачот.

7. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

РОКОВИ

1. Рок на важност на понудата: 20 дена од отворање на понудата
2. Рок за поднесување на понудите: 5 дена од денот на објавување на барањето

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив и седиште на понудувачот.
2. Единечни и вкупна цена на понудата изразена во денари.
3. Начин на плаќање.
4. Рок за испорака и изведување на работите.
5. Гаранција за квалитетот.
6. Доказ за бонитетот од ЗПП.
7. Листа за досега изведуваниите работи од ваков вид.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од одговорното лице на понудувачот.
2. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архива во Центарот за социјална работа – Св. Николе, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 38 92220 Св. Николе.
3. Понудувачите кон понудата задолжително ја доставуваат и следната придружна документација:
 - извод од регистрирана дејност,
 - документ за бонитетот од ЗПП,
 - изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишан од одговорното лице на понудувачот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето нема да бидат разгледувани.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, повторно објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 1/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. 1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, Скопје, ул. „Железничка“, бб.
1. 2. Предмет на набавката е снабдување со екстра лесно масло за горење, во количина од 470 тони.
1. 3. Спецификацијата со распоредот и количините на маслото за горење по општини и објекти може да се добие во Службата за општи и заеднички работи, секој работен ден од 8,00 до 14,30 часот.
1. 4. Екстра лесното масло за горење треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.
1. 5. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1. 6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2. 1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. 2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра лесното масло за горење.

2. 3. Понудата треба да ја содржи единечната цена во денари по тон, и цената за 1 литар како и вкупната цена на целата набавка, со сите трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, транспорт и истовар до крајните корисници, според Спецификацијата од точка 1. 3. од овој повик.

2. 4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2. 5. Понудата треба да го потврди рокот за испорака, кој треба да биде најдоцна до 10.10.1998 година.

2. 6. Понудата треба да има рок на важност.

2. 7. Понудата од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки, во оригинал или заверено фотокопије кај овластен орган.

3. 2. Понудувачот треба да достави список на главни испораки на екстра лесно масло за горење во последните три години и сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за горење.

3. 3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3. 4. Претставниците на понудувачите треба да претдатат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– цена на чинење 50 поени;

– рок на испорака 30 поени и

– начин на плаќање 20 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5. 1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5. 2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5. 3. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во весникот „Нова Македонија“ и „Службен весник на РМ“, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5. 4. Понудувачите своите понуди треба да ги доставуваат на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“, 66, Скопје-Комисија за јавни набавки.

5. 5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.09.1998 година, во 10,00 часот, во просториите на Службата, ул. „Железничка“, 66, барака бр. 4, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 02-6885/1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката е снабдување со јаглен и масло за горење на здравствените организации во Република Македонија, и тоа:

1. Јаглен,

2. Масло за горење:

а) мазут;

б) екстра лесно – ЕЛ.

3. Спецификацијата со количините и видот на јагленот и маслото за горење, здравствените организации и седиштето на здравствените организации, дадени се во тендерска документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

5. Право на учество имаат сите правни и физички лица во Република Македонија.

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот на поднесувањето.

8. Испораката на маслото за горење ќе се врши sukcesивно – месечно во рок од 6 месеци, според доставен план на набавувачот, а за јагленот најдоцна до 15.10.1998 година.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

– вид и количина на маслото за горење односно јагленот

– цена по единична мера – франко здравствена организација со истовар

– рок на испорака

– начин и услови на плаќање.

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

– список (референца) на главни испораки

– опис на техничките постројки (возен парк и сл.)

– вклучени технички лица

– сертификат за квалитетот.

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице.

4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.

5. Банкарска гаранција во висина на вредноста за една месечна испорака од понудената количина.

6. Предлог-договор за испорака.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во Архивата на

Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 23.09.1998 година до 10,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена по единечна мера (килограм односно литар) – франко краен корисник со истовар, според тендерската документација
- рок на испорака
- начин и услови на плаќање.

ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Отворањето на понудите ќе се одржи на 23.09.1998 година во 10,00 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат. Претставниците на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

Министерство за здравство –
Фонд за здравствено осигурување – Скопје

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МЕДИЦИНСКИ МЕБЕЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛ- СКИТЕ АМБУЛАНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО- НИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 03-2 е Министерството за здравство на Република Македонија со седиште на ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје.

2. Предмет на набавката е медицински мебел за потребите на селските амбуланти во Република Македонија, во рамки на проектот „Транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија“.

3. Повикот е јавен и отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација (техничката, спецификација на медицинскиот мебел, количините, рокот на испорака, рокот на важноста на понудите, критериумите за избор, придружната документација која треба да биде доставена и друго) може да се подигне од денот на огласувањето на овој отворен повик се до крајниот рок за поднесување на понудите, по доставување на писмено барање на долу-наведената адреса и по извршената неповратна уплата на 5.000,00 денари. Тендерската документација може да биде подигната лично или да биде испратена по пошта, што заинтересираниот субјект треба да го наведе во неговото писмено барање. Адреса на која може да се подигне тендерската документација: Министерство за здравство – Меѓународна

проектна единица ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, 91000 Скопје.

2. Уплатата на сумата од 5.000,00 денари треба да биде извршена како следи:

- Во корист: Министерство за здравство – Меѓународна проектна единица – Скопје;
- Цел на дознака: за тендерска документација по отворен повик бр. 03-2;
- Жиро сметка број: 40100-789-1492.

3. Заинтересираните субјекти можат да добијат дополнителни информации на следната адреса: Министерство за здравство – Меѓународна проектна единица, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, 91000 Скопје, Република Македонија, тел. **389 91 125 310, **389 91 124 449, факс **389 91 123 353; e-mail: ristor@lotus.mpt.com.mk.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Содржината на понудата е утврдена во тендерската документација.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Деталниот опис на документацијата која треба да биде доставена заедно со понудата е содржан во тендерската документација.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудите треба да бидат доставени согласно тендерската документација.

VI. РОКОВИ И ГАРАНЦИИ

1. Отворениот повик трае до 12:00 часот, локално време, на 21.09.1998 година.

2. Понудите мора да бидат пристигнати најдоцна до 12:00 часот, локално време, на 21.09.1998 година во архивата на Министерството за здравство, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје.

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.09.1998 година во 12:30 часот, локално време, во Републичкиот завод за здравствена заштита III кат, сала бр. 1, на адреса ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација нема да се разгледуваат.

5. Сите понуди мора да бидат обезбедени со банкарска гаранција изразена во денари во висина на 2% од понудата.

Комисија за јавни набавки

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98), министерот за правда, распишува

КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОТАРИ

1. Се распишува третиот Конкурс за именување нотари за следните нотарски места:

- за три нотарски места со службено седиште во општина Битола;
- за едно нотарско место со службено седиште во општина Демир Хисар;
- за едно нотарско место со службено седиште во општина Гевгелија;
- за едно нотарско место со службено седиште во општина Валандово;
- за пет нотарски места со службено седиште во општина Гостивар;
- за две нотарски места со службено седиште во општина Дебар;
- за две нотарски места со службено седиште во општина Делчево.

– за три нотарски места со службено седиште во општина Кавадарци;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Кичево;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Македонски Брод;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Кочани;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Крива Паланка;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Куманово;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Липково;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Крушево;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Неготино;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Охрид;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Прилеп;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Радовиш;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Ресен;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Свети Николе;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Ново Село – Струмица;
 – за три нотарски места со службено седиште во општина Струга;
 – за три нотарски места со службено седиште во општина Тетово;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Теарце;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Желино;
 – за четири нотарски места со службено седиште во општина Велес;
 – за три нотарски места со службено седиште во општина Штип;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Пробиштип;
 – за седум нотарски места во градот Скопје, и тоа:
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Центар;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Карпош;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Кисела Вода;
 – за едно нотарско место со службено седиште во општина Чаир;
 – за две нотарски места со службено седиште во општина Гази Баба.

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на нотари, треба да ги исполнуваат условите наброени во членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98) и Правилникот за утврдување на критериуми за опрема и простории потребни за вршење на нотарската служба („Службен весник на РМ“ бр. 52/97 и 4/98).

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на Конкурсот во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Потребните документи се доставуваат во Министерството за правда во оригинал или копии оригинално заверено, а потоа истите ќе бидат доставени на разгледување до Комисијата за спроведување на конкурсите за именување на нотари на Нотарската комора на Република Македонија.

5. Кандидатите можат да конкурираат за сите нотарски места објавени во Конкурсот, а можат да го определат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат именувани.

Министер за правда,
 д-р Горѓи Спасов, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на чл. 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал РИН „БИТОЛАСИЛ“ АД БИТОЛА

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.07.1998 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Индустриски пат б.б. во време од 8 до 13 часот.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец август 1998 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	Гранка	Основица
0101	Електростопанство	9.043
0102	Производство на јаглен	5.028
0105	Производство на нафтни деривати	7.788
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	5.964
0108	Производство на руди на обоени метали	5.862
0109	Производство на обоени метали	8.518
0110	Преработка на обоени метали	4.824
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	2.763
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.992
0113	Металопреработувачка дејност	5.206
0114	Машиноградба	4.902
0115	Производство на сообраќајни средства	4.876
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.374
0118	Производство на базни хем. производи	6.403
0119	Преработка на хемиски производи	10.155
0120	Производство на камен, чакал и песок	6.360
0121	Производство на градежен материјал	8.880

0122 Производство на режана граѓа и плочи	3.702
0123 Производство на финални произв. од дрво	3.451
0124 Производство и преработка на хартија	4.622
0125 Производство на текстил. предива и ткаен.	4.144
0126 Произв. на готови текстилни производи	3.617
0127 Производство на кожа и крзно	3.145
0128 Произв. на кожни обувки и галантерија	2.183
0130 Производство на прехранбени производи	7.266
0131 Производство на пијалаци	9.387
0132 Производство на добиточна храна	6.676
0133 Производство и преработка на тутун	7.190
0134 Графичка дејност	5.465
0135 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.201
0139 Производство на разновидни производи	8.273
0201 Земјоделско производство	5.279
0202 Земјоделски услуги	7.944
0203 Рибарство	2.983
0300 Шумарство	4.560
0400 Водостопанство	5.439
0501 Високоградба	4.243
0502 Нискоградба и хидроградба	4.729
0503 Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.529
0601 Железнички сообраќај	6.404
0604 Воздушен сообраќај	10.445
0605 Друмски сообраќај	4.514
0606 Градски сообраќај	5.797
0608 Претоварни услуги	–
0609 ПТТ услуги и врски	8.419
0701 Трговија на мало	6.809
0702 Трговија на големо	11.564
0703 Надворешна трговија	10.834
0801 Угостителство	5.364
0802 Туристичко посредување	4.497
0901 Занаетчиски услуги и поправки	5.084
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство	5.297
1001 Уредување на населби и простори	5.821
1002 Станбена дејност	9.183
1003 Комунална дејност	6.368
1101 Банкарство	10.472
1102 Осигурување на имоти и лица	11.927
1103 Услуги во областа на прометот	9.668
1104 Проектир.и сродни техн.услуги	5.875
1105 Геолошки истражувања	6.477
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	6.066

1109 Деловни услуги	9.350
1201 Образование	6.027
1202 Научно истражувачка дејност	7.196
1203 Култура, уметност и информации	6.247
1204 Физичка култура и спорт	5.241
1301 Здравствена заштита	6.449
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.122
1401 Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.513
1402 Самоуправни интересни заедници	6.806
1403 Здруженија	8.708
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.350

Министер,
Насер Зибири, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец август 1998 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.500 денари.

Министер,
Насер Зибири, с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 1998 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули – август 1998 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 1998 година изнесува – 0.3%.

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1158. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година	2397
1159. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	2397
1160. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	2398
1161. Одлука за отстапување на користење на недвижност без надоместок	2398
1162. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување на користење недвижен имот бр. 23-1166/1 од 9.03.1998 година	2398
1163. Одлука за определување на услови за градба за објектите „Бензинска пумпа лево и десно, паркиралишта за леки коли, авто-	

буси и шлепери, одморалишни чешми, motel, трговија со услужни дејности, паркинг за влечна служба, технички сервис на влечна служба на АМСМ и зимски пункт, магацини, депо за материјали, паркинг на „Македонија пат“ и спомен обележје за борците паднати во НОВ“, што ќе се градат покрај магистралниот пат М-4, делница Гостивар – Кичево, на стационожа км. 85 + 100 лево и десно, а ќе се градат во општините Маврови Анови и Зајас	2398	1183. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2404
1164. Одлука за определување на услови за градба на 110 kV Трафостаница „Војна болница“, што треба да се гради во општината Карпош – Скопје	2399	1184. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2405
1165. Решение за именување главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција	2399	1185. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2405
1166. Решение за повторно назначување на советник во Владата на Република Македонија	2399	1186. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2405
1167. Решение за повторно назначување на советник во Владата на Република Македонија	2399	1187. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2406
1168. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за труд и социјална политика	2399	1188. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2406
1169. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2400	1189. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2406
1170. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2400	1190. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2406
1171. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2400	1191. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2407
1172. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2401	1192. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2407
1173. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2401	1193. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2407
1174. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2401	1194. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2408
1175. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2402	1195. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2408
1176. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2402	1196. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2408
1177. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2402	1197. Решение на Републичката геодетска управа	2409
1178. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2403	Исправка на Одлуката за определување на услови за градба на автосервис со придружни објекти (продавница за делови, магацин и канцеларии) на подрачјето на Општината „Кисела Вода“ – Скопје	2409
1179. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2403	Исправка на Одлуката за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ордан Михајловски – Оцка“ – Прилеп	2409
1180. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2403	Објава за бришење во Регистарот на производители и доработувачи на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури	2409
1181. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2404	Објава за запишување во Регистарот на производители и доработувачи на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури	2409
1182. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	2404	Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец август 1998 година	2426
		Објава за просечна месечна нето плата по работник во Републиката за месец август 1998 година	2427
		Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 1998 година	2427